

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Пајплајф Интернешенл ГмбХ (Pipelife International GmbH), со седиште на Винербергерплац 1, 1100 Виена, Австрија, поднесено преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на седницата одржана на ден 19.07.2022 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Пајплајф Интернешенл ГмбХ (Pipelife International GmbH), со седиште на Винербергерплац 1, 1100 Виена, Австрија стекнува единствена контрола врз Варгон д.о.о., со седиште на Кукуљаново 352, Кукуљаново Хрватска, преку стекнување на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 17.06.2022 година, а дополнето на 11.07.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Пајплајф Интернешенл ГмбХ (Pipelife International GmbH), со седиште на Винербергерплац 1, 1100 Виена, Австрија со која Пајплајф Интернешенл ГмбХ, Виена, Австрија стекнува единствена контрола врз Варгон д.о.о., со седиште на Кукуљаново 352, Кукуљаново Хрватска, преку стекнување на xxx.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

Пајплајф Интернешенл ГмбХ е добавувач на решенија за цевководни системи за инфраструктура, згради и земјоделство. Дел е од Групацјата Винербергер („Групацјата Винербергер“), глобално оперативен добавувач на градежни материјали и инфраструктурни решенија. Групацјата Винербергер работи преку своите брендови Винербергер (Wienerberger), Пајплајф (Pipelife), Штајнцуг-Керамо (Steinzeug-Keramo), Земелрок (Semmelrock) и Џенерал Шејл (General Shale).

Групацјата Винербергер има едно претпријатие-ќерка регистрирано во Северна Македонија: ВИНЕРБЕРГЕР ДООЕЛ со седиште на адреса ИГМ Пролетар бр. 1, 2310 Винаца и предмет на работење производство на тули, ќерамиди и производи од печена глина за градежништво.

Варгон д.о.о. е регионален производител на пластични цевки и соединенија за домашни и инфраструктурни примени.

Варгон д.о.о. нема регистрирани субјекти, вработени или имот во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. Д-р Владимир Наумовски